

За Јордан Наумовски - Калчо

ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ

-Одделение за собирање на мемоарски материјали

ЈОРДАН НАУМОВСКИ - КАЛЧО

С Е К А В А Ь А

за лицот и делоот на Свештарот

Разговорот го води: ГОРГИ ЧАКАРЈАНЕВСКИ

СКОПЈЕ, 1985 ГОДИНА

*Свештетар - неко илегалец од ноември 1941 г. во Водочката преса, а кога
го видише, скоро не остана село во штавче дело на пресата (Водочката преса, дневник
„Григор“) каде не беше, каде не одјави го тој, со сеначот. Наредба од
пресата добро би баштави лакшти и зборуваше на Свештетар. Преса со
бонус може да се похвали со Свештетар кој имао дојчинување за
развојот на НОБ.*

ЈОРДАН НАУМОВСКИ-КАЛЧО: Кога се работи за Јосиф Јосифовски-Свештетер,
јас колку што знам за него, тој дојде негде септемвр-октомврот во
Преспа. Тој беше испратен како во 1941 од Покраинскиот комитет за
консолидација, како би се рекло, за средување на тие партиски, орга-
низација за помагање на партиските организации во Преспа. Тој дојде
преку Битола во Ресен, се сеќаваш го прихватија од Ресен Тенија, а ^{Колемаш}
од Битола до Ресен го донесе Андон ^{Андоновски} ~~Презинијата им беше Тенија Коли-~~
~~мишевски и Андон Битолчанец,~~ И во Ресен остана како илегалец али ^{неколку дена}
^{б.} ~~сепак имаше~~ и неколку во селата на пример низ Преспа под бугарска
територија имаше и одржуваше састанци со партиските организации во
тоа време. По задатак на Мите Богоевски потешко беше да се опстани
на територијата под Бугарите, тој се префрле на итајанска територи-
ја со тоа што Ефто Ристевски од Подмочани кој беше член на Комите-
тот во Ресен и ~~преку него~~ тој го донесе до Царев Двор и таму го смес-
тија во една просторија во самата црква царедворска. Он, како што
ни расправаше покасно мене и на другите ^{другари} ~~партизани~~, се нарече свештар ["]
оти имаше нешто појма за свешти праење, татко му или некој од фами-
лијата, дедо му, се бавел со таа професија и ~~од~~ имаше ~~едно~~ разбира-
ње и по таа мотивација тој успеа да делува низ Преспа на итајанска
територија. Јас него го запознав негде во новемвр месец 1941 годи-
на кога дојде кај нас во село Подмочани за да одржи састанак со Пар-
тиската организација и со СКОЈ, а јас уште не бев применет во СКОЈ
али бев еден напреден младинец и во мене како и во Коста Кусаков-
ски, Живко Стефановски и други другари така Партијата веќ не има
насочено дека на нас можат да рачунаат и да не примат во СКОЈ. Тоа
напредни
му беше пренесено на свештарот дека има ^{има} младинци, иначе како што

*На Галичица, во Малешевскиот каде што го одјавио пресата некој
свесувач, пред борбата на ододекабар. Ѓујовски, пред заминувањето за
Годорце, пред Свештетар, ^{бруците} ~~зедови~~ заминува. Зедовите се изгубиле.
Свештетар, а борбите би бројувала. Киро Јаневски од с. Ќипровци бе-
зато тој имаше ^{имаше} и чувајќи го рузвес ...*

Михо - Куче Георгиевски - на 8-декември 1942 г. исувајќи имал од
Којца до Светштарот. Со збореште: „Дај го тога, јас со вејувал во
Којца - Радакија --- бидејќо то е однос имена членот адв. Глобогаш
во Тока Федеар. во Глобогаш, Тока му го предаде на Ѓорѓот Кочески, а
затој не може да се врати...”

слушав постоела Скоевска организација во 1936 година во Подмочани.
~~Дали посвесите - првија изнанти - кој мија беше не знат...~~
Али некако не беше така организирана редовно да одржава састанци

и да се организационо организираат и да дејствува. Со самото дава-
ња на Светштарот тој побара да се собере ~~Скоевската организација~~
и нас не собра една вечер кај Живко Стефановски и он ни одржа раз-
говор со нас, што значи СКОЈ, какви се скоевците, што е задачата,
како треба да се борат, како треба да помагаат, како треба да се од-
виваат овие конспиративни работи, како држеле пред класниот неприја-
тел ако падни затвор и.т.н. Тогај ги чув тие зборови од него како
скоевците, како партијците во Белград штрајковаат, се борат и низ
други работи што до тогај ги немав слушано јас. Јас сум роден во
1924 година така бев релативно млад за тие работи али слушав од
наши постари другари и луѓе во селото како во Америка, во Јужна Аме-
рика штрајкувале, како во Советскиот Сојуз консомолците се борат итн.

После, Светштерот доаѓаше и во други денови во Подмочани и јас имав
случај да го прихватам во Подмочани и да го однесам јај Митета Кичу-
ловски кај што се одржаваа партијски састанци. Со Светштерот и со ~~Митета~~
~~Брија Ќирбески~~
авски Цветар имам одено во другите села, во Конописко, во Претор,
во Раица следно со нив под мотивација ^{да} сиромаш човек продава свеш-
ти и разни бомбони кои ги купуваше од ^{РЧД} Кочан, поправо не ги купуваше
штој туку Партијската организација ги купуваше и тој под таа фирма
делуваше. Светштерот на пример, одаваше на прв поглед еден стварно
обичен прост човек и просјак човек од самата негова надворешна фи-
зиономија, од неговиот надворешен изглед. Беше кратковид, носеше
наочари а и очите му шараа ^{да} зборуваше со човек и главата ствар-
но ја тресеше, ја мрдаше. Така да секој на него не можеше да открие
дека се крие некој интелектуалец, мислам завршен студент правник и
приправнички адвокат како што беше оди. Кога требаше да го хапсат
можеше ли - пресакал село и да ^{да} биде ^{задржан} пресак.

Бруда буџички - фурмачуја од Куманово, кој кога беше сместен некада, е некогаш
а борбено лице од Кочевје. Секунду во упор. Кочевје за Куманово има вредност.

Италијаните во Царев Дврр, тоа наследе од тоа што Италијаните на него
сумњале или пак тога му даде сумња, не знам, Тој се састана со еден
учител албански, мислам дека се викаше Кочо, ^{Закијето} за првимето не се се-
~~закијето~~, беше учител во Козјак. Со него он одржаваше врска, тој беше
организиран и ние одржававме врска со ~~тако~~ Кочо, ^{Закије} се првимето Чамче.
Италијаните, (карабинерите) го прателе тој Кочо Чамче за да го хапсат
или пак само го прателе аа да ги видат врските со кои ги одржава. И
кога се состанале Свештарот и Кочо, Италијаните посумњаа и на него. Ко-
ко си замина, ^и Италијаните сакаа да го притворат Свештарот. Го зедоа
велејќи дека ќе го носат во нивната карабинерска станица. Кога го
~~станица~~ беше до месец на реката, ^и во џиниште зграда
носеа тамо, не знам точно, Свештарот ми кажуваше но имам заборавено,
еден влегол внатре за да му реферира на поголемиот тамо, а другиот
останал назад. Свештарот ^и момент го искористи и побегна, близу
тука беше река и врби, низ врбите се пикна надолу ~~и~~ замина према
полето, према езерото. Во тој ден точно се сеќавам дека требаше во
^и одредено време присуствува на еден састанак во полето со воениот или
со Партиската организација не знам точно, али главно он стигна на
тој састанак со големо закаснување беше целиот ~~искачувајќи~~ извалкан
^и другарите
и овие кога го прашаа што е ова. Тој тој ^{му} ~~готвил~~ ^{Коча} на другарите
што стана со него. Другарите одржаа тука састанак, потоа се расту-
рија и тој вечерта во првиот мрак ~~дојде~~ згедно со некои другари ~~и~~
Подмочани и право во куќата на Борис Шушевски дојде и таму се смес-
ти. После неколку дена требаше да се префрли на бугарска територија
во Одредот на Даме Груев кој во тоа време беше во формирање. Борис
^{што ја одржувајќи од} Шушевски, сега преку врската, ~~оти~~ ^и ~~не обавезно~~ италијанска ~~та~~ територи-
ја со бугарска територија, на пример од селото наше Подмочани со

1. Казе 20 юни 1943 г. на ежедневен му же разговор със заместник-министър, когато се обсъдила възможността на Краснодар да бъде превърнат във военен гарнизон и да се изградят въздушни бази.

4.-Б.Г.

мене ќе дојде јас ќе го сместам, ама пак на Ѓаве Дојчиновски жена му не беше така поштена жена речено, брат и нејзин малку на него сум-њавме дека соработува и со Бугарите и со Италианите, така да ако таа ^{на} го видит може да провали, да му каже/брат и, и тој да го провали. Но сепак на негово инсистирање, најазе, рече ^{кај} мене ќе го сместам, ќе го сместам кај брат ми Чостета и снаа му Веса кои беа организи-
^{захисници на КНДЗ - за Македонија.}
 рани и работаа. Свештарот имаше доаѓано во таа куќа и састанци има-
 ше одржавано пред да пада во илегалство. Тука го сместија и оста-
 на 2 дена, после 2-3 дена се слушна дека Италианите ќе прават прет-
 реси и блокади на селото па го преферија во една плевна карши нив,
 без да знаат домаќините на таа плевна. Тоа беше кај Пеликудовци,
 така ги викаа, Спасе Пеликудов. После врската се воспостави со Са-
^{поцко} и Косте заедно со Јончий ^{нче} (ние го викавме Јончевударов), сега
 е умрен од пред неколку години. Тие го зедоа ^{Гојдаров - Буда-} Свештерот и го однесоа
 на закажаното место. Дојдоа од Сапочкски, го прифатија и го однесоа
 во одредот Даме Груев.

Ко ^{ГА} беше акцијата на Кажани, Одредов ^{Даме Груев}, а тогаш во исто време ^{му} беше и провалата од Цане од ^{С.} Лера на реката Шени-
 ца кај што беше ранет Пецо Божиновски и тука беше одредот така ре-
 чено поделен на двете групи. Свештарот и Цветан се најдоа во една гру-
 па одвоени и тие на заказаното место не можеа да одат, не знам од
 кој причини и тие се преферија на наша територија, на Италианска
 територија и дојдоа во село Подмочани и веднаш се поврзаа со ^{Косачите} нас.
^{Кучановци} Ние и сместовме во една колиба и со ними 1-2 дена одржававме врска,
 ни одржаваа предавање, ни кажуваа за борбите и за акциите во Сми-
 лево, за Кажани и воопшто за борбите и.тн. Свештарот рече дека тре-
 ба одредот да се пополни со нови партизани, како што знаеше и умееше

На 28-августа 1942 г. умер брат по матери Засу.

1. Носир Кусаковски - от чич, заедно са во битката на 20. ноември 1942 г. од водајачите
 2. Ристо Глодоган - кој во ноември 1942 г. се подадо
што е правиле борбите не е учествувал
 3. Крум Чипчевски, од с. Ѓуѓари,
 4. Крсто Јовановски - кој побегна во септември 1942 г. од овој остров и се подаде, се
приклучи на Струмичките сили
 5. Ѓас - борбата Наумовски (Кусаковски).

Следует помнить, что в санитарном законодательстве не установлено ограничение на количество рабочих, находящихся в одном рабочем месте.

1. Косух - Сабо
 2. Риеко - мукур
 3. Курда - Слободик, а также Мажо..
 4. Красе - Волко
 5. Гердак - Калго.

В АНГЛІЇ ПОДІЛЮТЬ СІМІСЯЧНІ ПІДСІВИ. ІХ ВІДДІЛЯЮТЬ СІМІСЯЧНО. ІХ ВІДДІЛЯЮТЬ СІМІСЯЧНО.

когато съм съд водещ до мнозина как си ета[на]ка ешо, тогодъде са
всички съдии си съд[до] си[и] – до съдия и съдия и съдия от съдия и съдия
– всички съдии си съд[до] си[и] – до съдия и съдия и съдия от съдия и съдия
– всички съдии си съд[до] си[и] – до съдия и съдия и съдия от съдия и съдия

1. Над р. Сапарска, во коријата, брез, Свештерот "Ј. Ѓосифовски, учи-
вач заклешта. И учеше пиштол и чучакот за зборовите на се-
секавам...
6.-Б.Г.
2. Тука не прекреси - ни дај нови имиња на еште 5 души ...

тој ни објасни дека треба да се бориме за да ја ослободиме ~~евреј~~ ^{нашата} земја, нема од кого да чекаме. Не праша дали некој сака да излезе од кај нас во партизани. ~~Или~~ Косте Костакоски вече детка тој ќе биде првиот кој ќе оди во партизани, јас исто така реков дека ќе одам со него. И уште некои други треба да видите, рече Свештерот, да излезете неколку души младинци. Ние се организираме в село и така излеговме пет души, значи Косте Кусаковски, ~~и~~ јас, (Јордан Наумовски-прекар ~~му~~ е Кусаковски) ^(Риско) Ицо Глобочки, Крсте Ивковски и Круме Димитровски од ~~Веничани~~. Нас не ни требаше, врска, право заминавме за ~~нашкожан~~ село Сопотско, стигнавме горе во котирјата, се симнавме ^{се симнавме} во ~~едно~~ село, ^{во} не ~~анам~~ кое беше, фативме врска, дојдоа другарите и ни донесоа Јадење и тука Свештарот одржа састак со овие од Сапатско. Јас се сеќавам, бидејќи Свештерот не беше бричен побара жилет. Јас му реков дека имам жилет и му дадов,

тој се бричеше/^{Гледајќи се} во едно многу мало огледалце поради тоа, зедов јас да го бричам. Откако го избричив го прашав како беше, ми рече дека беше добро, но жилетот е стар но трпев, морав да трпам. Оnda, отидовме ние во одредот над селото Болно и таму во Одредот се видов со многу другари, прво се видов со ~~сите овие~~ илегалците, ^{се видов со} Озваро, ^{се видов со} Крсте Соколовски, со Старејко, ^{Леон Водруж} ~~се видов со~~ еден Словенец кој беше исто илегалец кај нас, после до однесовме во одредот "Даме Груев" и прв пат го видов таму Стив Наумов. Во тој Одред останавме извесно време се до речиси док непочна првалата ~~и~~ док убиството на Мите Богоевски и Стив Наумов, до 12 септември, ^и ние дента се разделивме со Стив Наумов, а Мите не беше уште во Одредот, ние се префрлившме преку ~~цадето~~ ^{Росен-Охрид} на Кривенската планина,

7.3. От Како дознава за учесниците на Сърб и
Македон Съсмидрови си се събра и други Конституционни
съдии и му предаде едно писмо в което има
записани:

Съсмидров и обича коя бара Сърб и чи то
са обичали правителството да е във във във във
Инчул, доколи е бил на -- дата предаде
да замине за Балкан и заменя ет овие от час
и да изпълни революционни задачи и също днес
дата замине да е във във във във във
да то бригада реда, дата бригада е искана коя
затова съм искан, то и че времето едно да е
съществено.

Съсмидров се разговаря, и че нико не съм
ти несъмнено още - плачъ.

Него Михаил Съсмидров и нещо заслушава Съсмидров
и обича и че Съсмидров и банди, замести
или консул на Съсмидров, обично, ефектъ
зато Груйтъ?

- Свештерот и Слободановски - Стево, бегорја воедоспитувајќи
брека со Стојко - браќа на Славчан - Слободан од с. Кривичи
Задругите ден Стојко дојде во селото и им се објасни за учење
било на Стив и Мите.
- Во котарот Курјат, над с. Кривичи, се спречиле околу 11 и 12 септември 1942 г.

Стив и Мите останаа и кога настана блокадата тие загинаа, другиот
 1. 2.
 ден ни казаа дека погинале и од тука се префрлиме на златарската
 територија во едно место Синодолско Кладенче и тука се забарикади-
 равме, тука настанаа оние наши тешкотии, маки, глад, почна и зима-
 та, почна лапаица а сите села Бугарите ги имаа блокирано и не да-
 ваа никој надвор да излезе без претрес, јадење не можеше да се из-
 несе, скоро 40 дена тука во блокада гладувавме и маки тргавме. Во
 тоа време сега Свештерот се разболе, тој беше плукни болесник и од
 студот, глад и друго некако омалакса. Одржавме ние партишки сасстанак
 и решивме да го префрлиме на итајанска територија, беше дилема да-
 ли во Подмочани да го префрлиме дали во некое друго село, дали во
 Корбиново, или преовлада ова во Корбиново ќе биди, поубо затоа што
 нема тамо војски итајански, немаат ^{ни} општина, немаат ни толку реак-
 ција, тоа е чисто македонско село. Падна задатак кој да го однеси,
 Косте Кусаковски беше добар партизан, беше фер, беше организиран и
 беше темпераментен, узбукал и рече јас. Го зеде и Крстета Соколов-
 ски и се поздравише со Свештерот, вечерта тие го префрлија во Под-
 мочани во куќата на Јорда Кусаковска. Тамо Јорда ги испаре од вош-
 ките тројцата, ги преслече и другата вечер заминаа ³⁴ Корбино и го ос-
 таја кај Трајан Ставревски и тие пак се вратија прво во Подмочани,
 преседоа дента во Подмочани и ноќта - сабајлето - стигнаа во Одредот
 над Златар кај што ^{Беше} Одредот и каза дека успешно го сместија Свеш-
 терот, кај Трајан.

ГОРГИ ЧАКАРЈАНЕВСКИ: Колку време Свештерот остана ^{на} теренот?

Был в Краснодаре на выставке. Встретил там Григория Соловьева, который рассказал о том, что он делает в Абхазии. Он говорит, что в Абхазии есть много интересных мест, но нужно уважать людей и не нарушать их права. Он также отметил, что Абхазия имеет право на самоопределение и независимость от России. Я спросил его, как он относится к тому, что Абхазия является частью России. Он ответил, что это вопрос политики, а не истории. Я спросил его, как он относится к тому, что Абхазия является частью России. Он ответил, что это вопрос политики, а не истории.

LOFELA AKVAPTAHEBECKN: Koura abens - Gameteot octans kx
Kx_tedchots

Наумовски Јордан - Калчо

Секавица за лицот на Свештарот според моите честосредни иска
нажна со него (20. XI 1942 - 1. III 1943) 8-5.

Јас, Јордан Наумовски - Калчо за времето се запознат со Све-
щтарот Ѓорѓе чуче во школа, и поембр 1942 год, кога тој живе во Просек.
ЈОРДАН НАУМОВСКИ - КАЛЧО: Свештарот остана на теренот тутка, негде
мештаа, гомилка со него коишакијуб то нешто излегуваче би пристапи, от-
ми се чини до пред убиството на Костета, до 20 новември. После ак-

(уа Одејци, Ѓаше Радек, денес 20. XI 1942 година)

цијата во Сапотско, ние и другите партизани во групи се префрлиме

на територијата на Итальяните. Јас со Свештарот повторно се најдов

во Покрник ноември 1942 г.

Берник. Значи негде околу 25 пред да влезиме во килажа Оте-
шево да вршиме митинг богатија јас се сретнав со Свештарот. Ние бевме смес-
тени во една пештера, не сместија другарите од Покрник, но почна

да паѓа лапаица. Во пештерата кај што бевме сместени направивме ед-
но легло и му викаме на Свештарот: "пушти си ти најстар под сталеж

МЧУГУЧУВАНИ ЛЕНАДОУДАНА ќе те кладиме тебе јадење да спиеш!" А на Иља Смиоски му викам,
ти ќе спиеш таму, а ние, значи "рајата", другите партизани ќе спијеме

подолу. Свештарот вика: "Да, ама јас не се двојам, ќе спијем заед-
но, немасталеж, тука сме рамноправни, сите сме партизани.". Тоа

беше едно смеење и шала, али главно јадењето храбре беше малку, ни но-

ПОКРВНИКИ - ОРГАНИЗАЦИЈАТА ИМНА сеа јадење, а нисе напредлог на другарите од Покрник, а Глава 24

организација кој беше Мите Трповски - Војводата што погина на Кленоец. Тој му

предложи на Свештарот да влезиме во село Отешево, да одржиме митинг

храбре селаните и да собереме јадење за да имаме за повеќе време. Свеш-

тарот тоа го прифате и се организираше и влеговме во селото Оте-

шево. Тоа беше 10-тина куки, малецко село Главен збор даваше кие-

тот кој се члене никаше Коста. Него сите го поштуваа, го слушаа и никој

не смееше без негово знаење било што да прави. Влеговме в село

готјард и право отидовме во неговата кука, Јас останав на патот да чувам

и, Одејци, близу стража а кој другите влегоди на село Иле Спироски и Свештарот и убојчи.

Свештарот одма почна да му кажива кои сме ние, зошто се бориме, што

е нашата цел. Коста му рече: "Друг пат за вашата цел, сега кажете

зошто сте дојдени?" "Ево, дојдовме да ви кажеме зошто се бориме".

јеге Свештарот!

Тоа друг пат, туку кажете што сакате, јадење ли сакате? Ке ми дадете

"Коста Стојчевски"
и леб и сирење и низжа се што имате. *Ке ќе ги дадете;* Се ќе ви дадеме-

Коста: *И* не знаем, вие знаете, други понатака нема да знаат, значи
"Коста му зборувал на Стојчевски и А. Сандровски"
нема да се шири. Тој организира одма, собраа леб, овча маст, маст,
сирење, месо и сето тоа ние го натоваривме, ги наполнивме ранците
и се повлековме горе во истата пештера. А пак, Коста стариот одма
и собра селаните и му вика: "Слушајте, влегоа луѓе - не влегоа,
видовте - не видовте, од никој да не се чујат збор, се што треба
јас сум тука. Ако нешто чуете или эко нешто проговорите мене да ме
обавестите. А вие имате роднини (тоа ни го кажуваше Коста откако
се ослободивме), по другите села, утре ќе одите на *пости* во тие се-
ла, ќе му кажите оти дојдоа луѓе, тие ќе пренесат на други и ќе
дојде до ушите на властта и после пак нас ќе не тормози властта, ќе
не апси, ќе не тепа. Како еден за сите, сите за еден, демек никој
ништо не видовте." *му објаснувал на соседите Коста*

Останавме во пештерата, ² еден другар рече: "Другари доста
јадевте суво јадење, имаме сега јадење и ќе испржиме малце месо и
сирење." Запаливме оган да испржиме нешто зма чадот нагоре не изле-
гува од пештерата. Видовме дека почнавме да се гушиме и на брзина
го изгасивме огнот, со извинение почнавме да мочаме оти вода нема
таму, од езерото полнејме вода во стомни, оние селски стомни и дрве-
чи букли и носевме во пештерата да да пиеме. Огнот го изгаснавме
и почна да паѓа ~~појас~~ снег. Али дента, ~~снег паѓа~~ и ето ти едни ко-
зарчиња доаѓаат со козите и осетија дека нешто има во ~~пушката~~. Дојдоа
децата таму и разни муабети почнаа да прават, како пештерата има врс-
ка со езерото, како пештерата е голема, да фрлиш камен внатре ќе
се тркала и за да слушнат како каменот ќе се тркала во пештерата
зедоа еден камен голем, а пак ние кога слушнавме дека камен ќе фрлаа

1. По убиецкото на К. Кусаковски, Круме Димитровски - ~~нико~~, замана до село Кончко-Ресенско. Него го убиле саш Ѓордан Јасевски од Кончко и то оврз арза е с. Глобогани, со Тома, ~~издаден~~ заедно с ¹⁰⁻⁶ Ѓордан Јасевски од Глобогани. ~~Нико~~, со 1. К. издадена од Тома, замана до Корча. Од Корча, ~~Нико~~ го искали ~~убиците~~ ја Свештарот, до ~~ушиле~~ ~~бекија~~ до Тома, а Тома му го ~~радо~~ го ~~убил~~ ~~Глобогански~~, ~~убил~~ ~~на М. Трповски...~~

почнавме во ќошоите да се прибираме. Кога го фрија каменот ~~твар~~ но гробореше внатре и бучеше, внатре беше стрмно. Тоа помина но во тоа време стигна ~~веч~~ и писмото на Круме Димитровски од ~~Ковач~~. Круме Димитровски, ~~нико~~ ~~јас имам зборувано за тоа~~, замина по своја иницијатива спрема Корча, се поврза со Комитетот на Партијата во Корча и тие на Крумета му рекоа да го викне и комесарот наш, ~~Гнека~~ дојде тука да преговараме, и така ~~писмото кога го доби Свештарот~~ го испрати ~~ја~~ ~~с склученци (Сирхат), Свештарот, таку~~ Мите Трповски, ~~кој~~ се качи на автобус и стигна до селото на албанска територија (~~Глабочани~~), таму слезе и како што беше кажана јавката од Крумета, ~~твој~~ што треби да се обрати, ~~а~~ Свештарот, отиде прашајќи ~~кој~~ претседателот на општината ~~на (комуната)~~ Тома, ~~се викаше~~. Таму се претстави кој е, со писмото и ~~и~~ со јавката. Томо воспостави врска одма со небовите луѓе, му издаде лична карта, не знам на кое име беше (~~оти покасно и ние добивме лични карти кога бевме таму под туѓи имиња~~) и со таа лична карта и со уште еден човек излезе на џадето да чекаат превоз. Човекот требеше да го прати ~~Свештарот~~ до Корча. Во тој момент наидува од Ресен еден шофер, ресенчанец, се викаше Јонче Керемеске, ~~Тој~~ носеше ~~трупци~~ ~~чамови~~ и борови ~~чумци~~ од Калаин-
зона од кај Брајчино за Корча. Го зауставија и се качија во камионот ~~кој~~ адресата кај да ги однесе таму во Корча кај некој си Илија ~~Илија, а го Глобогански до радио (Кормеске) Блајт, Ѓордан Гоге.~~ После таму го прифаќа Круме и т.н. ~~Зе Корча, до ближне училиште, а го Глобогански до радио (Кормеске) Блајт, Ѓордан Гоге.~~ Ние на пример, во пештерата горе во Покрвени со Свештарот се разделивме а повторно се сретнавме со Свештарот во едно село Прогон, тоа е близу Звезда во албанска територија, тоа е албанско село кај домаќините на Лефтер, така се викаше домаќинот. Тој беше организиран и таму ние пристигнавме така речено останалите ~~Прво ер истаричар од башкир, а башта на хуџаци бе и суди~~ партизани, 8 души. Пошто не добивме од Корча абет од Свештарот, ние - Гоге е од Глобогани, син на Пачко Кокино - ~~башкир~~ - ~~башта на хуџаци бе и суди~~ - Илија Ѓема Ушиел - бос. Глобогани што ја држеше ~~башкир~~ ~~е од Корча.~~

што сме во пештерата и неколку души и овие четворица што се вару на бугарска територија, на пример Јакида Овчарот - Наум ~~Василевски~~
 Крсте Соколовски, Мите Јончевски-Старејко и Славе Илиевски од Кривени, тие беа четворица, и ние овдека што бевме во пештерата четоврица, осум души треба да стигнеме во село Глобочани и да му се јавиме на претседателот, ~~не~~ Тома.. Тоа го организираше Мите Трпеновски-
~~сојузникот Ѓорѓија од р. Кочанско~~ Војводата и ние во едни големи снегови, 25 декември беше, откако се сртнавме со четворицата од Златар и се состанавме, не се сеќавам каде тие преседоа, дали во пештерата или во селото, мислам дека беше во пештерата и оттука тргнавме право во село Песковец-Преспа.
 Таму преседовме во плевната на домакинот Живко кој беше организиран а со нас беше и Војводата и од тука после заминавме за Коњско. Во Коњско стигнавме како прави партизани наоружани со се она што не краше: колани, пиштоли, бомби и во Коњско одржавме и мишинг и таму колку што се сеќавам формиран е прв Народноослободителен одбор за
~~дали с~~ Преспа во Коњско во тоа време. После еден ден/се повлековме ~~ад~~ ~~во~~ шу или останавме лете/во шумата селото со чамци преку езеро се префрлиме во Глобочани во Глобочани се бриблизавме близу до селото. Останавме ние во чамците близу поред брегот, влезе во село пак Јордан Тасевски од Коњско, тој ја одржаваше врската. Отиде таму и воспостави врска со ~~Панде~~ ^{Комит} Комит, таа е една комитска фамилија од Илинденското востание, чуена и поштена фамилија и ние ~~нека~~ влеговме во куката небова и тамо останавме неколку дена и ја дочекавме новата 1943 година во куката ~~Крум и Свештерот е во Корча до 2-3-7-1943г.~~ на Панде. После некој ден стигна Круме Димитровски од Корча што ~~и~~ испрати Свештерот да го прифати одредот, групата. И Круме дојде ^и ве прифате нас, ние се спремивме, се потстегнавме малку и заминавме ~~некој на 2-7-1943г. од Корча, во дадувача со Ѓорѓија-санте од ца од с. Причник (бјорци).~~

Во е бројот, кој јукаше на Леваш, бидејќи тој е дојдо
поприши. Но ишарувајќи со вонките, со чијадовче и одирчице. Во склад
предвидуваше со дет. Јакоја, кој јукаше на Леваш со седе голем
брајчук и насочана бесенка, со песар, свицаше со шандури, вешници,
дајници. Леваш имаше дубки сојади, рлади и салади чи
послукувајќи со јадено и џигалочи.

Кога Георгијски, Јанте и Григорија се вратија до кујната, тој им

попретија ги погледија со очите и се смејајќи, а Григорија ги

погледија со очите и се смејајќи, а Григорија ги погледија со очите и смејајќи.

Григорија ги погледија со очите и смејајќи, а Григорија ги погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

Изјавајќи се да е тој, тој го погледија со очите и смејајќи.

1. Вс сел. Поражи - от кое департамент, пребиваващ на имущество с. Глодоганци преди и имено Тома, огрия съсваток със академични борбеници, когото в с. Злограда. Вс злограда засярвал на ¹² април 1945 г. това то наименование за замест на окр. ком. на КПГР, за обявяване на НОБ за здравств. и Арабеските войски.

(то бидејќи се)
право за село Прогон. Имавме долг и тежок лат, снегот, така да одвај пристигнавме во селото. Но кога пристигнавме во селото наидовме на еден голем дочек, селаните излегаа и со отворени срца не пречекаа и ракоплескаа и скандираа на албански јазик: "Ровте партизан Југослав", "Ровте македонски партизан", "да живеат албански партизани" и.т.н. Првпат тогај ги сретнував зборовите "декија фаизам" што значи, смрт на фашизмот", "лири пополит"- "слобода на народот" и тие ми останаа во сеќање. Таму пристигна и Свештарот. Не се сеќавам дали тој пристигна пред нас или после нас, важно таму повторно се сретнавме. А пред да дојде Свештарот во селото Прогон во куќата на Лефтер адеј-ки од Корча према селото во две села одржа партиски состанци и митинзи. Во едно село одржа партиски состанок со активот партиски, во другото село, во Свездан беше одржан митинг, како што ни расправаше од. Со Свештарот имав појќе можност да контактирам. Ние десет души што бевме таму како партизани бевме легално во селата, не бевме ние илегалци, ние бевме наоружани и во селото кај што бевме сместени имавме стражи и патроли. Бевме сместени по куќи, храна добивање на распоредени по куќи икошта се врши на домаќините. едно место. Така Свештарот стално беше во движење и одржаваше контакт со народот, со селаните. Стално одржаваше састанци, им ја објаснуваше нашата цел, зошто е борбата, зошто се бориме а пак тие села имаат традиции од Илинденското востание, имаа и свои војводи и комити, и со многу големо задоволство не слушаа, го прифаќаа сето тоа. Се сеќавам во едно сево имаше една фамилија во која се караа. Свештарот ни пет ни шест одма и помире, ги собра во една селска куќа во која имаше свадбарски маси и столици на една страна и седва едни-те на друга другите, ги саслуша и едните и другите и одма пресече, вика: "Тоа не, тоа ќе биде вака, вие сте во ова во право, вие во он

Прет им беше формуларско на одредот „Грујев“ на 6.7.1942г.
името Гоѓин се води имено и наум речиси. ~~Иако~~ ^{Го} одред
се даваја звајца Гоѓиневци за да се заглажуваат одеку од други
другарши отворекоја: Гоѓин - Свештар - Гоѓин - Облог
~~така, звајувајќи от Свештар - Облог, сакајќи песни и~~ ^{ФОБ.}
во право^{ни} реков ми рече и ги помире, пукето се поздравија. Се се-

кавам за тоа во селото Пустец, седевме така, бевме расположени и поч-
на Свештарот, вклучи да пее една песна, а таа му беше многу омилена
и стално ја пееше таа песна. Тоа беше песната: "Ние сме тројца браќа
со едно рало гаѓи се облекуваме," Не можам точно да се сетам како бе-
ше^{но} ^{дека от когаш и што} песната се вееше дека се многу богати, ^{од жаба нога ставаме}
~~(Иако, нејзини често во~~ ^{Свештарот} ~~се~~ ^{бикане} ~~песната~~
сува пастрмка, сите јадеме и ва комши даваме ^{Земи ме Недо, господ}
^{Шејко} ^{надејкајќи} да те земи и. т.н. ^{Стално} таа песна ^{ни} ѝа пееше. Беше многу расположен,
Имаше една учителка и со неа разговараше на француски, мислам
дека зборуваше француски и нешто итајански и почна околу политиката.
Кога си отиде учителката јас му реков: "Ама убав муабет тргна со учи-
телка". Тој почна да се смее и после му поставивме едно прашање:
"Ќе ни кажеш сега право, како ти е името". Тој почна да се смее и
рече дека носи име на еден голем светски човек. Ние почнавме да на-
гаѓаме, вака се викаш, така севикаш, и кога рековме Јосиф, (за Јосиф
^{Владимир} ^{запомни} мислам, за Стalin), тој се насмеа! и Вече „Да.“ И призна. Иначе
^{Како} ^{му} ^{нашата} ^{имено} ^{Свештар.}
во Преспата ние го викавме ^{Горчо} Гоѓин Свештарот, а сега се појавува не-
^{Горчо} ^{Преспата} говорото име ^{Горче} Свештарот и тоа (Горче не знам од каде е, дали пред
да ќоде во Преспа доаѓа како Горче, но главно за нас во Преспа е
"Гоѓин Свештарот а не Горче. Еидејќи бевме појке расположени тој поч-
На да ни расправа некои работи што му се десија во Преспа. На пример
еднуш сакаа некои комшии кај што продавал свешти ^и да го ^{одоракнеш}
и батиле муабет и тие му рекле "Ајде бре да те ожениме, овдека во
Царев Двор". Како да ме жените им рекол тој и се правел како луд мр-
дајќи со главата и со очите- јас сум сиромав човек немам ништо жи-
веам од ^{било} свештите, облечен сум со опинци.. Опинците што ги носеше беа

говедски со едно четири-пет сантими волна на ними и кој да одеше он по патот облак прав дигаше, така се маскираше. А исто, никогаш тој не носеше стап, туку секогаш кај што ќе влезеше во селото ќе најде-ше некое дрво од планини, ќе ги искршеше гранкиње и тако одеше, сакајќи да изгледа како обичен сиримашен човек. Таа му одговорила дека во селото има некоја сиромашка жена, па и таа да се усреќи и тој,

Од сего таа ништо не излегле, Свештарот си заминал.

^{без} Еднаш, вика, доаѓа една стара жена и ме замоли да ја напи-шам адресата во Америка кај синот. Свештарот без да размислува мно-гу го земал писмото од Америка со адресата и го адресирал. Жената го предала писмото во пошта кај еден албанец и тој ја прашал кој ја напишал адресата на писмото. Она одговорила: "Оној свештарот, оној сиромајот". Тој некако се зачудил како може сиромашниот и обичен свештар така убаво писмо да напиши. Но Свештарот се погодил тука во близината и некако избегал, али ја чув ^у ~~радостојеши на пашајак и~~ ~~щенци.~~

Еднаш, маршалот на карабинерите игра шах со Итаљаните во бифето, а во Царев Двор имаше појке бифиња, и јас - раскажува Свеш-тарот - гледам маршалот не игра убаво и без да размислам викнав наеднаш "не", каква сакајќи да му кажам дека тој потев не треба да го потегнува. Маршалот го загледал него, од каде сега овој знае да игра шах. Али јас одма се скасав ^{бормелив, ср чиреклив дека се} ~~бормелив, ср чиреклив дека се~~ ^{брз} ~~изград~~...

Еднаш, рече, каладонт купував. Тогаш в село каладонт ни-кој не купувал, ретко некој од селаните четка да употребил а јас - рече - каладонт купувам. Така да неколку пати без да размислувам му паднав во очи на многу луѓе што може да ме хapsат, може да по-сумњаат на мене дека не сум обичен ^{брз} ~~просјак~~, човек ^{сјурави и свештар}.

Така ние имавме доста ^{брзо} ~~низ~~ Преспата, тогатово албанските-преспански ^{богат} ~~села~~ што се под Албанија и имавме многу слободно време

за многу работи да дискутираме ама тие времвна се поминати многу
 давно ⁴⁰ али се сејавам кога Свештарот организира еднаш еден брод
 да вадиме од езеро. То беше ко^и Итањаните 1938 година ја нападнаа
 Албанија, мислам кога ја окупираа Албанците го потонаа бродот во
 езерото. Тоа беше мало бротче во кое имаше оружје и алишта. Никој
 не беше заинтересиран да го вади и бродот си остана, Итањаните ист-
 то така не беа заинтересирани за него, затоа што не му стало до тие
 албански алишта и оружјето. Нас селаните ни кажаа дека има брот-
 ча ^{трупари} а у ствари одозгора се посматраше, можеше да се примети костур.
 Свештарот организира и од неколку села собра чамци, можда се соб-
 раа 20-30 чамци, и селани со ортоми, со канци да во извлечеме бро-
 дот и успеавме да го извадиме на површината бротчето. Тоа беше ед-
 на голема акција што Свештарот ја организира, али^и од тоа не иско-
 ристивме ништо бидејќи се беше изгниено и скапано и повторно го
 спуштившме бродот.

Во селото Пустец се збираше спаиско жито, пченка, од
 спаите, од селата за бегоите. Свештарот организира тоа жито спа-
 иско да го заплениме ние и да му го поделиме на народот, на селани-
 те. Во тоа успеавме. Тој ^{7/II-1943} ^{Тумичеу, Шумче, Здновце, Гловчани} во секое село имаше организирано Комитет,
 така речено Народноослободителен одбор со кои стално бевме во врска
 за било што. Свештарот по евиденција знаеше колку жито има, имаше и
 стражар кој беше Албанец. Тоа жито немаше ние каде да го носиме, мо-
 равме да го поделиме на селаните и крез таа поделба да му дадеме
 една количина како за нас да го чуваат, им кажувавме ова е за тебе
 и за творче деца а другиот дел е за нас и ќе го дадеш на тој што
 ќе дојде со јавка, лозинка. И така ние успеавме да направиме список

Лубачев - преселници села:
1. Церово, 2. Коска, 3. Зрновци, 4. Љубасец, 5. Чучак, 6. Глобогач,
7. Гуна, 8. Голчи Гоцејца и 9. Гумејец.

16.-Б.Г.

заедно со селаните. Сето тоа го организираше Свештарот, Илија Спирински и Оваррот, али главно беше се од Свештарот. Една вечер ги викнавме сите тие луѓе со коњите и добитокот, го поделивме житото а си оставивме и за нас.

Заедно со Свештарот бевме до 2 август 1943 година и тука после се разделивме и јовеке не се видовме ~~бидејќи преселените се баштунчани~~.
~~откадинца за Годорца, и јас се сметам во пресел-курија ГШ. и ми најдојмуш.~~
Како јас што го имам запознаено Свештарот за нас помладите претставуваше еден виден револуционер, одан, чесен, достоен, човек и секогаш према нас со своите часови, предавања, митинзи што ги одржаваше во селата, со разговор со селаните и другите не бодреше и ни даваше стимул, воља и желба за војување, за својот понос национални како Македонец и за својата верба до коначна победа на нашиот народ. Од сталниот контакт и додир што го одржувајќи со него заклучувам дека иако тој беше со лошо и нарушен здравје и тоа му беше сериозно, јас покасно слушнав дека имал и каверна/ но дури покасно сфаќив што значи тоа каверна и туберколоза, заедно спиејме заедно јадевме и се движевме. И покрај нарушеното здравје, со таква болест и такви напори и такви маки, студои, гладои, несреден живот тој "Сепак беше еден голем идеалист и веруваше дека светот ⁴ ќе го издржит и ќе победи нашиот народ и нашата борба.

- На 22-декември 1942 г. одредот "Грујов" влезе во с. Стобојско-каче
како задата Стобојско-Георгиевски од Бисока.

- На 17. декември 1942 г. дел од одредот (4) влезе влезе во с. Ошадово
- На 18 или 19-декември 1942 г. Свештарот пристига во Курга кај кадаја сртјак и се среќа со мако.

- ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ

-Одделение за собирање на мемоарски материјали

Јо Јордан Наумовски
Калчо -

Д О П У Н А

на сеќавањата на Јордан Наумовски-Калчо

за ликот на Јосиф Јосифовски-Свештарот

Разговорот го води: Георги Чакарџаневски

СКОПЈЕ, 1985 ГОДИНА

ЈОРДАН НАУМОВСКИ-КАЛЧО: За време додека Свештарот уште беше во Пресла, доаѓаше по селата, поготово во Подмочани и присуствуваше на сасстанците. Се секавам на еден партиски состанок на нашата младинска група, бевме неколку души, сега дали беше кај Живка Стефановски или кај Костета Кусаковски не се секавам точно. Беше присутен и Цветан ~~и~~
Чучевски Илија *Илиевски*. Свештарот прво почна да бара извештај за работата, кој што сработа и како и после поставува задачи и на крајот го ~~због~~ спомна зборот партијци - ние ~~б~~^{бт} партијците, вие партијците, итн. Мене тој збор не ми беше јасен, жшто значи партиец, ~~шкотхамки~~ знаев за член на партија и комунист. Откако заврши го прашав Цветан: "Цветан, што зборуваше Свештарот нешто за партијци?" Тој ми одговори: "Тоа партијци е исто што и член на Партија и комуниста." Тогаш ми беше јасно!

Кога Свештарот падна во илегалство и беше во Подмочани кај Бориза Шушевски кога требеше после да го префрлат Косте и Ѓаве Дојчин за Сапотско во партизани, тога Ѓаве Дојчин му го даде пиштолот на Свештарот, војно државни пиштол кој го имаше донесено од времето кога пропадна стара Југославија од фронтот, така да Свештерот со тој пиштол и загина, цело време го носеше со него. Како партизани бевме заедно во одредот "Даме Груев" кога погинаа Стив Наумов и Мите Богоевски ние успејме да се префрлимиме од Болиската планина на Кривенската и го посматравме авионот како митралира, војските и сето тоа према ~~одредот~~ кај ~~што~~ беше, поправо логорот. Свештарот со Славе Илиевски ^{од Кривени} следил во селото Кривени и фатил врска со брат му на Славета, Стеријо. И знам ко се врати Свештарот назад во одредот кај што бевме сместени и ~~логорот~~ *Курјак*.
ни каза за акцијата на Бугарите, поправо за убиството на Стив Наумов и Мите Богоевски. Се секавам, Свештарот почна да плачит од жал и ни одржа една комеморација. Тогаш прв пат дознавме за името на Стив Наумов, тој е Стеван Наумов, дознавме дека е на висок положај во Битола, член

З. Ѓ. Ѓ.

на Покраинскиот или на некој друг Комитет и тука прв пат чув јас од Свештарот дека он го има убиено, ликвидирано полицискиот началник во Битола Ѓурчиев. Тоа убиство на нашите другари го примивме сите тажно.

ВО ЛИТОРАТ ГРИГИ РИД.

Вечерта продолжиле на Златарската Планина! Кога Свештарот дојде во Подмочани со Цветан беше 1942 година, и кога отидовме ние 5 души младинци во партизани, кога стигнавме во коријата над Сапотско тука преседовме додека фативме врска со Болно и се секавам дека тука ~~ЕИ~~ Свештарот ни даде и заклетва и ни прекрсте сите нас што бевме, ни ставе нови имиња и ни предупреде дека мораме строго да водиме рачун на имињата да не си ги кажуваме пред другите партизани кога ќе стигнеме во Одредот, така да не знаат од кое село сме и како се викаме по име, тоа е ради консирирација. Се секавам тука и заклетва давовме. Свештарот го изваде ~~бумагата~~ и нож ^{от} врјнички, ги прекрсти, не се секавам точно кои зборови ги кажуваше, што ги повторувавме ние, али се секавам дека тука и заклетва зедовме. Кога требеше Свештарот да замини за Корча, затоа што доби писмо од Крунета Димитровски од „Мича“ кој ^{веч} се најдуваше во Корча, На еден пазаред ден во Царев Двор што беше Јордан Тасевски од Коњско беше на пазар и таму го најде Мите Војводата, Мите Трповски-Војводата. Му рече на Јаков и Јордана дека имат еден важен задатак кој треба да го сврши, овој со задоволство тој задатак го прифати и му рече добро ќе го свршам, тоа го рече одушевено. Му кажа во што е работата.

сфотографија

Му даде лична карта од Свештарот и му рече дека во Глобочани во општината да појде кај Томо. Така Јордан отиде, изваде лична карта и Свештарот пристигна ~~така~~ и му ја даде личната карта и заедно Илија (албански учител беше во Глабочани) со Гоче Божиновски, син на ^И Анде, ние што го викавме Комитот, го испратија до автобуска ^{ТА ПОСТРОЈКА НА ПАТОГ}. Свештарот се маскирал, клал темни наочари и влегол во автобусот и заминал за Корча заедно со учителот Илија и во Корча право се упати кај Крумета и таму се најдоа со Крумб ^{ВО ТОВА ВРЕМЕ БЫЛСЕ ОМЕСТЕН ИЗЈИЛИЈА БУТИНСКИ} ГЛАСНИЦА ^{КОМИТЕТ ВО КОРЧА, А ЧИЈА ГРУПА УЧИЛЧИЈА, СФОМИЛЧИРЕН ГОВОЗБК.}

Биту

Крумета. И сега не ми е јасно мене, не можам да знам од каде има ^{КСЕ} слика на Свештарот, кој го сликал, Свештарот. Дали од повано имаше слика или пак сликан е во Царев Двор уште пред да падне во илегалство или так како илегалец, тоа не ми е јасно, а исто не сум начисто со тоа дали замина со автобус или со ^{Крмиќ} ~~воз~~. До Глобочани замина со автобус, се качил ^{Војводата Мите} во Сирка, а до тука заедно со Свештарот дошол и Бустик, од горе кај што бевме во пештерата. Од Глобочани дали замина со камион, со Јонче Кереместе или замина со автобус тоа не ми е јасно али главно он замина право во Корча и се сретна со Крумета Димитровски. Откога постигнаа согласност со Албанската партисаа организација, со Комитетот за дејствување на нашиот Одред ^{ИЛТОЈ ТОЈСКИ} преку тој крај на враќање према одредот односно према селото Прогон Свештарот има навратено, поправо уз пут во Појдана има састанак одржано, исто така има одржано састанак и во Звезда има. Сакав да речам и ова, кога дејствување на тој терен, во тие албански преспански села, таму има околу 10 наши македонски преспански села он формира 1943 година во јануар и февруар месец скоро во сите села е формиран Народноослободителен одбор а прв Народноослободителен одбор во Преспа беше формиран во ^{Кочко} во 1942 година на 25 декември.

ПРЕДИ КАКУВАЊЕТО НА ЧУДОДИДО БЕЛЖИКО, СВЕШТАР ОД ГЛОБОГАНИ, ОУ КАКО ЈА БОДЕ Р. КАРИК ОД ТОМА-КЕШОЛИЧИ, ЧУСЕ, НА КОМНГОВИ БО Е ГЛОБОГАНИ, ЧУСЕВИТА ВО КОУГА СО КАМИОН, А ГО ДОНЕЛ ШЕФРОВА Ѓ. ЌЕРЕНОВА-РУСЕН ГЕЕНКОУ. СВЕШТАР ОУ ЧУСЕВИТА ВО ЧУЧИЈА-ЧУАЧА НА УЧИШТЕ. ИЛИЈА, УЧИШТЕ ВО С. ГЛОБОГАНИ, ЧУЕВО НА ЈАСКАНА КЕУЈ СУРНЕЧУЈАКЕ ИЛИЈА БУЛАЧКИ.

ВО КОУГА, СВЕШТАР ОУ БЕЛЖИКО, ЧУМЕЧИЛО ЧЕЛЕКАЧ СВАНА ИГРАЧИ БОЗДОГНОСА, ОУЖЕНО ПОМЧИСКИ РАДИ...